


# Guest list




**СИМОНЕ КАЛИНЦА**  
**ЗА ФОТОГРАФИЈАТА, ПАТУВАЊАТА И СООЧУВАЊЕТО СО НЕПЛОДНОСТА**

„Кога имаш луѓе околу тебе кои несебично ти даваат поддршка, безусловно те сакаат, те охрабруваат и те потсетуваат колку силна личност си... нема ништо повредно од тоа!“



**ТЕАНО КАРИЗЛА**  
**ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР**

„Кога работам кампања или проект најважна ми е креативната слобода, но и пораката кон целната публика.“



**ТАМАРА ЗАБАЗНОСКА**  
**УМЕТНИЦА**

„За време на карантинот, тишината особено добро влијаеше на звукот на чеканот, а музиката само уште повеќе ја надополнува атмосферата кога веќе сум во ек на изработка.“



**СПЕЛ БАЈРАМ**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА**  
**ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИ**  
**РОМКИ „ЛАЧО ДИВЕ“**

„Секогаш се спротивставувам на неправда, имам борбен дух, се борам за правда и не дозволувам да се нанесе неправда на мои сограѓани, особено не на девојки кои се полни со елан и желба за образование.“



**САШКА**  
**ЦВЕТКОВСКА**  
**ГЛАВНА И ОДГОВОРНА**  
**УРЕДНИЧКА НА**  
**ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА**  
**ЛАБОРАТОРИЈА ИРЛ**

„Сте потрошиле месеци и месеци макотрпна истражувачка работа и сфаќате дека вие и некој што креира дезинформации или објавува селективни информации во интерес на некоја структура на моќ, реално исто им се факате на граѓаните.“

# СО ЛЈУБОВ ЗА ОХРИД

## *Одговорноста е наша!*

**Пишува:** Марта Стевковска

**Фотографка:** Натали Башоски

**Модел:** Фиона Кнлон

Кога ќе се спомене Охрид, ни доаѓаат напамет многу мисли и убави слики без разлика дали е зајдисонцето над езерото или бескрајното шетање низ стариот град, кејот, крајбрежјето... Охридското езеро и погледот кон Галичица пленат со својата убавина и отсекогаш одушевувале и нуделе чистина, спокојство и мир. Никој не може да каже дека Охрид не е убав, напротив не за цабе е на листата на УНЕСКО за светско културно наследство и е заштитен уште од 1980 година. Без разлика дали ќе тргнете од природните убавини, езерото, брегот, планината, или пак историјата, ризницата на античката култура и извор на словенската писменост, карактеристичната архитектура, па сè многубројните цркви кои сведочат за минатите времиња, Охрид има сè! Искрено, совршен е и за трагачите по минатото, и вљубениците во природата и планинарењето, и тие што трагаат по инспирација и знаење и секако мелем е и за тие што сакаат само да одморат под закрилата на езерото и крајбрежјето.





# PURE BEAUTY



**Фотограф:** Жарко Чулиќ  
**Модел:** Христијан Рангелов  
**Модна агенција:** Моделс Ин  
**Стилистка:** Бојана Максимовска  
**Шминка и фризура:** Бобан Тодоровски